



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРС

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за прегледата и одделни издања бр. 101-11 за огласи 101-11 1-30 1-331

Среда, 14 септември 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД. XVI

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата за 1960 година изнесува 1000.— дин., а за странство 3000.— динари. — Редакција: Улица Краљевикова Марка бр. 9. Пошт. факс 238. — Телефони: централа 28-010 28-417 и 28-833, Администрација 28-278. Продавно одделение 22-619.

512.

Врз основа на членот 25 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 23/56, 29/56, 21/57 и 6/58), во врска со членот 2 оддел I под а) точка 44 алинеи 8, 9 и 10 на Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со претседателот на Комитетот за надворешна трговија, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ НА ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ

1. Кредитни работи на извоз на стоки и услуги можат да ги вршат стопанските организации запишани во надворешнотрговскиот регистар за вршење на работи на извоз на односните производи и услуги, како и други стопански организации со нивно посредство, а под условите од оваа наредба.

Како кредитни работи од претходниот став се подразбираат извозот на стоки и услуги и вршењето на инвестициони работи во странство на кредит.

2. Стопанските организации од претходната точка можат да ги вршат кредитните работи на извоз на стоки и услуги со сопствени средства или со средства што ќе им ги стави за таа цел на располагање Југословенската банка за надворешна трговија.

Кредитите за намената од претходниот став ќе им ги става Југословенската банка за надворешна трговија на стопанските организации на располагање од посебната сметка за финансирање на извозот на стоки и услуги на кредит.

Средствата за финансирањето на извозот на стоки и услуги на кредит се остваруваат од следните извори:

1) од средствата што за таа цел ќе се предвидат во годишниот кредитен биланс и ќе ѝ се доделат на Југословенската банка за надворешна трговија со решение на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите;

2) од средствата што Југословенската банка за надворешна трговија ќе ги прибави од други извори;

3) од средствата остварени со наплата на анuitети и интереси од кредитни работи на извоз на стоки и услуги.

3. Ако стопанската организација од точката 1 на оваа наредба сака да склучи некоја кредитна работа на извоз на стоки или услуги што би се финансирала со средства од претходната точка, е потребно да прибави согласност од Југословенската банка за надворешна трговија дека, ако дојде до работа, ќе ѝ се одобри потребен кредит за пејзино финансирање.

4. Вредноста на стоките и услугите извезени на кредит се смета како реализација на стопанската организација во онаа деловна година односно во оној пресметковен период во кој е извршен извозот. Оваа реализација се состои од фактурната вредност на стоките односно услугите, пресметана во динари според пресметковниот курс, со примена

на извозните инструменти важечки на денот што му претходел на склучувањето на кредитната работа со странски содоговорач.

5. Врз внесувањето на девизната противвредност на стоките и услугите извезени на кредит не ќе се применува членот 7 од Уредбата за девизното работење, туку извозникот ќе биде должен односните странски средства за плаќање да ги пренесе во земјата во окрот што го договорил со странскиот содоговорач како срок за плаќање на извезените стоки односно услуги.

6. Кредитни работи на извоз на опрема и на изведување на инвестициони работи во странство можат, по правило, да се склучуваат со странски содоговорачи со срок за враќање на кредитот до 5 години, а кредитни работи на извоз на други видови на стоки и услуги, по правило, — со срок за враќање на кредитот до една година.

Југословенската банка за надворешна трговија може, ако го смета тоа за оправдано, да ги финансира и оние кредитни работи на извоз на стоки и услуги што ќе се оклучат со срокови подолги од сроковите наведени во претходниот став, но во рамките на општите насоки добиени од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

7. Југословенската банка за надворешна трговија ќе ги одобрува кредитите за финансирање на кредитни работи на извоз на стоки и услуги со интерес по нормата чијашто височина ја определува банчиниот управен одбор во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

8. Технички упатства за спроведување на оваа наредба ќе донесува, по потреба, Југословенската банка за надворешна трговија во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 09-20949/1

2 септември 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

513.

Врз основа на точката 7а од Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/58) и точката 4 од Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за минималните лични доходи на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/60), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Наредбата за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските

организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/60) во точката 20 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Новите износи на минималните лични доходи на работниците определени со решението според претходниот став, ќе се применат од 1 јули 1960 година.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-1485/2
10 септември 1960 година
Белград

Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

Врз основа на тоа Околистката изборна комисија за Изборната околица Травник во Зеница го прогласи за народен пратеник Алфрајдер Јосип Јосип од Травник.

Во прилог се доставуваат сите изборни акти што се однесуваат на овие избори.

Бр. 38
10 септември 1960 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Стеван Бабиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р.

514.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ТРАВНИК

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Соборот на производителите

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори што се одржани во 148 Изборна околица Травник, па во смисла на чл. 201, 190 и 146 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници го поднесува следниот

Извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите во групата индустрија, трговија и занаетчиство во 148 Изборна околица Травник, определени со Одлуката на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина од 3 јуни 1960 година, одржани се на 21 август 1960 година.

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеше Изборната комисија на НР Босна и Херцеговина и Околистката изборна комисија надлежна за спроведување на изборите во Изборната околица Травник.

3) Гласањето е извршено за кандидатот на соборите на избирачите Алфрајдер Јосип Јосип од Травник, чија кандидатура беше потврдена од страна на Околистката изборна комисија во Зеница и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под број 33 од 30 јули 1960 година во „Службен лист на ФНРЈ“ број 31 од 3 август 1960 година.

4) Околистката изборна комисија во Зеница ги утврди резултатите на изборите на начинот пропишан во чл. 201, 190, 187 и 188 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници

Резултатите на изборите се следните:

	Вкупно гласови	Процент
— Членови на изборното тело	55	52.030
— Гласале членови на изборното тело — — — — —	49	46.354 89.09
— За кандидатот Алфрајдер Јосип Јосип од Травник — — — — —	49	46.354 100,00
— Неважни гласачки ливчиња нсмаше.		

515.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА БРЧКО

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Соборот на производителите

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори што се одржани во 130 Изборна околица Брчко, па во смисла на чл. 201, 190 и 146 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници го поднесува следниот

Извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите во групата индустрија, трговија и занаетчиство во 130 Изборна околица Брчко, определени со Одлуката на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина од 3 јуни 1960 година, одржани се на 21 август 1960 година.

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеше Изборната комисија на НР Босна и Херцеговина и Околистката изборна комисија надлежна за спроведување на изборите во Изборната околица Брчко.

3) Гласањето е извршено за кандидатот на соборите на избирачите Гурак Стјепан Станислав од Брчко, чија кандидатура беше потврдена од страна на Околистката изборна комисија и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под број 34 од 2 август 1960 година во „Службен лист на ФНРЈ“ број 32 од 10 август 1960 година.

4) Околистката изборна комисија ги утврди резултатите на изборите на начинот пропишан во чл. 201, 190, 187 и 188 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите на изборите се следните:

	Вкупно гласови	Процент
— Членови на изборното тело	19	10.222
— Гласале членови на изборното тело — — — — —	15	8.070 78.95
— За кандидатот Гурак Стјепан Станислав од Брчко — — — — —	15	8.070 100,00
— Неважни гласачки ливчиња нсмаше.		

Врз основа на тоа Околистката изборна комисија за Изборната околица во Брчко го прогласи за народен пратеник Ѓурак Стјепан Станислав од Брчко.

Во прилог се доставуваат сите изборни акти што се однесуваат на овие избори.

Бр. 39

10 септември 1960 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

Стеван Бабиќ, с. р.

др Дражен Сесардиќ, с. р.

516.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ДИМИТРОВГРАД

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Сојузен собор

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори што се одржани во 71 Изборна околица Димитровград, па во смисла на чл. 201 и 146 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници го поднесува следниот

Извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во 71 Изборна околица Димитровград, определени со Одлуката на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина од 3 јуни 1960 година, одржани се на 21 август 1960 година.

2) Со спроведувањето на изборите под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеше Изборната комисија на НР Србија и Околистката изборна комисија за Изборната околица Димитровград.

3) Гласањето е извршено за кандидатот на собириите на избирачите Петров Анте Тодор од Ниш, чија кандидатура беше потврдена од страна на Околистката изборна комисија и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под број 35 од 6 август 1960 година во „Службен лист на ФНРЈ“, број 32 од 10 август 1960 година.

4) Околистката изборна комисија за Изборната околица Димитровград ги утврди резултатите на изборите на начинот пропишан во чл. 139, 140, 141, 143 и 144 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите на изборите се следните:

	Вкупно гласови	Процент
— Запишани избирачи — — — — —	26.680	
— Гласале — — — — —	24.287	91.03
— За кандидатот Петров Анте Тодор — — — — —	22.848	98.19
— Неважни ливчиња — — — — —	439	1,81

Врз основа на тоа Околистката изборна комисија за Изборната околица Димитровград го прогласи за народен пратеник Петров Анте Тодор од Ниш.

Во прилог се доставуваат сите изборни акти што се однесуваат на овие избори.

Бр. 40

10 септември 1960 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

Стеван Бабиќ, с. р.

др Дражен Сесардиќ, с. р.

517.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА НОВИ САД I

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Соборот на производителите

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори што се одржани во 37 Изборна околица Нови Сад I, па во смисла на чл. 201, 190 и 146 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници го поднесува следниот

Извештај

1) Дополнителните избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите во групата индустрија, трговија и занаетчиство во 37 Изборна околица Нови Сад I, определени со Одлуката на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина од 3 јуни 1960 година одржани се на 28 август 1960 година.

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеше Изборната комисија на НР Србија, Изборната комисија на АП Војводина и Околистката изборна комисија надлежна за спроведување на изборите во Изборната околица Нови Сад I.

3) Гласањето е извршено за кандидатот на собириите на избирачите Милојевиќ Жарко Васа од Нови Сад, чија кандидатура беше потврдена од страна на Околистката изборна комисија во Нови Сад и објавена од страна на Сојузната изборна комисија под број 36 од 13 август 1960 година во „Службен лист на ФНРЈ“, број 33 од 17 август 1960 година.

4) Околистката изборна комисија во Нови Сад ги утврди резултатите на изборите на начинот пропишан во чл. 201, 190, 187 и 188 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници.

Резултатите на изборите се следните:

	Вкупно гласови	Процент
— Членови на изборното тело	55	66.165
— Гласале членови на изборното тело — — — — —	48	57.744
— За кандидатот Милојевиќ Жарко Васа — — — — —	48	57.744
— Неважни гласачки ливчиња немаше.		100,00

Врз основа на тоа Околинската изборна комисија за Изборната околина Нови Сад I во Нови Сад го прогласи за народен пратеник Милојевиќ Жарко Васа од Нови Сад.

Во прилог се доставуваат сите изборни акти што се однесуваат на овие избори.

Бр. 41

10 септември 1960 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Стеван Бабиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р.

518.

Врз основа на членот 24 став 5 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ВО 1960 ГОДИНА ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО

1. Југословенската инвестициона банке ќе одобрува во 1960 година, во смисла на Наредбата за давање во 1960 година инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во областа на индустријата и рударството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/60), заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за обртни средства, во целина или делумно, за инвестиции во областа на индустријата и рударството за кои инвеститорот обезбедува финансирање на основните средства од други извори, а не од Општиот инвестиционен фонд, ако тие инвестиции се наменети за:

1) производство заради чие финансирање се распишани конкурси за давање заеми од Општиот инвестиционен фонд, како и за производство за кое е предвидено давање на заеми од Општиот инвестиционен фонд врз основа на други одлуки;

2) производство со кое со зголемување на извозот или со намалување на увозот се постигнува поволен девизен ефект во однос на вкупните вложувања;

3) производство и заштеда на електрична енергија;

4) производство на јаглен, особено висококвалорични видови, постигнување поголем ефект и оплеменување на јагленот;

5) производство и преработка на нафта;

6) производство од областа на црната металургија;

7) производство од областа на обоената металургија, а особено производство на бакар и цинк и комплексно вадење метали од сировини и индустриски споредни производи;

8) производство на неметали, особено азбест, рамно стакло, цемент, керамика и глина;

9) производство на машини работилки што служат за модернизирање и унапредување на производството, за производство на градежни и земјоделски машини и материјали за вградување, за изградба на сервиси за одржување на производите на машиноградбата и електроиндустријата, за производство на санитарни технички уреди, апа-

рати врз базата на плин, алат, сите видови окови, одлевки, отковки, вијчени стоки и заковки, фитинзи и арматури, контролни и мерни инструменти и дефицитарни производи на широката потрошувачка од металната и металопреработувачката индустрија;

10) производство на генератори, опрема за автоматизацијата, електрониката и примената на радиоактивни изотопи, за производство на крупна опрема за потребите на електростопанството (трансформатори и сл.) и апарати за домаќинството;

11) производство на вештачки ѓубриња, сумпорна киселина, фармацевтски сировини, вештачка смола и синтетички лепила;

12) производство на градежни материјали и производство на други материјали што служат за градежништвото;

13) производство во областа на дрвната индустрија, освен плочи иверици, фурнир и паркет;

14) производство на особено дефицитарни производи на текстилната индустрија;

15) преработка на земјоделски производи со цел за производство на дефицитарни прехранбени производи и храна за добиток;

16) собирање, преработка и оплеменување на сите видови отпадоци.

2. Ако одобрила девизен заем за некоја од приоритетните инвестиции, Банката може за таква инвестиција да одобри и заем за обртни средства.

За инвестициите со кои се постигнува зголемувањето на извозот или ефективно намалување на увозот од земјите за кои за тоа, со оглед на платниот биланс спрема тие земји, постои посебен интерес, а кај кои дала и гаранција за комерцијален кредит за набавка на репродукциони материјали, Банката ќе одобрува инвестиционен заем во износот на целата или делумната динарска противвредност на обезбедениот комерцијален кредит, со цел за финансирање на домашните инвестициони трошоци (градежни работи, домашна опрема и сл.).

3. За инвестициите со поволен рентабилитет со кои се зголемува извозот во земјите за чии девизи постои особен интерес и ако овој извоз има поволен девизен ефект, Југословенската инвестициона банка може да им одобрува на стопанските организации заеми и за основните средства, со тоа што задолжителното учество на инвеститорот да изнесува најмалку 50% од пресметковната вредност.

Височината на учеството за одделни инвестиции се утврдува при решавањето за нивното финансирање имајќи го предвид степенот во кој инвестицијата ги исполнува условите од точката 4 на ова упатство, како и можностите на Општиот инвестиционен фонд и можностите на инвеститорот да учествува во финансирањето на односната инвестиција.

4. Првенство при изборот на инвестиционите објекти што доаѓаат предвид за финансирање во смисла на ова упатство ќе им се дава на инвеститорите што:

1) особено се приоритетни од гледиштето на постојната производна и инвестициона политика;

2) обезбедуваат особено поволен рентабилитет во однос на вкупните вложени средства и во однос на износот на бараниот заем, и што даваат производство во пократок срок;

3) со новото производство остваруваат особено поволен девизен ефект, ако се во прашање инвестиции каде задолжително се договара остварување на девизен ефект;

4) изградуваат нови погони во постојните претпријатија, или помали модерни претпријатија во неразвиените општини и околии во чие инвестирање учествуваат народните републики, особено

ако се формираат овие врз базата на вишокот на работната сила.

5. Условите за финансирање на примената на автоматизацијата, електрониката и радиоактивните изотопи содржани се во Упатството за примена на Наредбата за давање во 1960 година инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во областа на индустријата и рударството — во поглед на финансирањето на примената на автоматизацијата, електрониката и радиоактивните изотопи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/60).

6. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 637

6 јули 1960 година
Белград

Југословенска инвестициона банка

Главна централа

Го заменува
Генерални директор
Помошник,

Божидар Ињац, с. р.

Претседател
за Управниот одбор,

Хасан Бркиќ, с. р.

519.

Врз основа на членот 24 став 5 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ВО 1960 ГОДИНА ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО — ВО ПОГЛЕД НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРИМЕНАТА НА АВТОМАТИЗАЦИЈАТА, ЕЛЕКТРОНИКАТА И РАДИОАКТИВНИТЕ ИЗОТОПИ

1. Југословенската инвестициона банка ќе одобрува во 1960 година, во смисла на Наредбата за давање во 1960 година инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во областа на индустријата и рударството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/60), заеми од Општиот инвестиционен фонд за финансирање на примената на автоматизацијата, електрониката и радиоактивните изотопи во стопанството, со цел за подобро користење на постојните капацитети, подобро користење на сировините и енергијата, постигнување заштеди во работна сила, како и подобрување на квалитетот на производите.

2. Заеми ќе им се одобруваат на постојните стопански организации чија состојба на опремата го оправдува воведувањето на автоматизација и на стопанските организации во изградба, за набавка на опрема, и тоа:

1) за автоматизација во врска со механизацијата на технолошкиот процес на одделни фази и работни операции во производниот процес, како и за делумна или потполна автоматизација на производниот процес, што не бара измени на постојната опрема, а врз базата на механички, електро-механички, хидраулични, пневматички, електронски, оптички и други уреди;

2) за мерење, контрола, регистрација и регулација во процесот на производството;

3) за работа со радиоактивни изотопи, за заштита од радиоактивни зрачења и за радиохемиски лаборатории во процесот на производството и во контролата.

Заемите ќе им се одобруваат на оние стопански организации што ќе докажат предимство на предложеното техничко решение над постојното и што ќе докажат дека можат да ги одржуваат постројките и апаратурата.

3. Минималното учество на инвеститорот за инвестициите што се финансираат според ова упатство изнесува 50% од пресметковната вредност на инвестициите во основните средства.

4. Првенство за добивање заеми имаат оние стопански организации што:

1) ги смалуваат трошоците на производството и постигнуваат подобар квалитет на производите и врз основа на тоа поголем рентабилитет, во однос на вкупните вложувања и износот на бараниот заем;

2) нудат срок за завршеток на модернизацијата, и тоа:

а) до 6 месеци — за инструменти и прибор за мерење, контрола, регистрација и регулација;

б) до 12 месеци — за уреди за делумна автоматизација и за контрола;

в) до 18 месеци — за уреди со потполна автоматизација и за радиохемиски лаборатории.

5. Интересот за заеми одобрени според ова упатство се определува по нормата од 5% годишно.

6. Срокот за исплата на заемот изнесува, и тоа:

1) на заемот за набавка на инструменти и прибор за мерење, контрола, регистрација и регулација — до 2 години;

2) на заемот за набавка на уреди за делумна автоматизација и за контрола — до 5 години;

3) на заемот за набавка на уреди со потполна автоматизација и на радиохемиски лаборатории — до 10 години.

7. Југословенската инвестициона банка со цел за воведување на примената на автоматизацијата, електрониката и радиоактивните изотопи ќе продава странски средства за плаќање.

8. Кон барањето за заем според ова упатство, се поднесува впростениот елаборат во смисла на Наредбата за документацијата што се поднесува наместо инвестициониот елаборат кон барањето за заем за финансирање на инвестициите со цел за примена на автоматизацијата, електрониката и радиоактивните изотопи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/60). Пред поднесувањето на елаборатот се поднесува пријава според образецот што ќе го утврди Банката. Врз основа на оваа пријава Банката ја цени оправданоста на воведувањето на примената на автоматизацијата, електрониката и радиоактивните изотопи.

Инвеститорот поднесува барање за заем откако ќе постигне претходна спогодба со Банката.

9. Покрај документацијата од точката 8 на ова упатство, кон барањето за заем за финансирање на инвестициите со цел за примена на радиоактивните изотопи се поднесува и потврда од Сојузната комисија за нуклеарна енергија за ефикасноста на техничкото решение на инвестициите.

10. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 638

6 јули 1960 година
Белград

Југословенска инвестициона банка Главна централа

Го заменува
Генералниот директор
Помошник,
Божидар Ињац, с. р.

Претседател
на Управниот одбор,
Хасан Бркиќ, с. р.

520.

Врз основа на точката IV став 7 од Одлуката за начинот и за условите за обезбедување странски средства за плаќање за финансирање на инвестициите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56, 31/59 и 25/60), во врска со Наредбата за давање во 1960 година инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во областа на индустријата и рударството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/60), Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО 1960 ГОДИНА

1. Странски средства за плаќање за набавка на опрема од увозот обезбедува Југословенската инвестициона банка во 1960 година, и тоа:

1) по заеми за основни и обртни средства одобрени од Општиот инвестиционен фонд;

2) по заеми за обртни средства одобрени од Општиот инвестиционен фонд кога ги обезбедува инвеститорот потребите од основни средства;

3) по пат на продажба на девизни средства;

4) по пат на девизни заеми.

2. Странски средства за плаќање банката им обезбедува:

1) на одделни инвеститори;

2) на група инвеститори, кога е во прашање истородна опрема;

3) на увозни претпријатија за набавка на увозна опрема во количините потребни за домашниот пазар, кога се во прашање истородни набавки за поголем број инвеститори;

4) на производители на опрема како на испорачачи на вкупна опрема, за набавка на увозни постројки.

Банката обезбедува странски средства за плаќање и за изработка на економско-техничка документација (предпроекти, проекти, инвестициони програми, инженеринг и др.) за одделни објекти или за типски објекти во случаите каде е можна нивната примена, како и за технички истражувања во странство кога е во прашање изградба од особен интерес за стопанството на земјата.

3. Условите за користење на странските средства за плаќање за случаите по заеми од точката 1 под 1) на ова упатство се утврдуваат при одобрувањето на заеми.

4. Кога се набавува увозна опрема на товар на комерцијалниот кредит за кој дала Банката гаранција, во случаите од точката 1 под 2) и 3) на ова упатство, на Банката однапред ѝ се депонира динарска противвредност во височина од 20% од вредноста на странските средства за плаќање, односно ако комерцијалниот кредит се обезбеди со срок за исплата над 5 години, на Банката однапред ѝ се депонира 10% од таа вредност.

Банката може да обезбеди странски средства за плаќање и со депозит помал од 20%, но не помал од 10%, со тоа што првенство ќе имаат оние инвеститори што ќе обезбедат поголем депозит.

Депозитот 20% односно 10% од претходните ставови на оваа точка се полага за инвестициите:

1) со кои се постигнува што поголем прилив на странски средства за плаќање или ефективно намалување на постојниот увоз од земјите за кои со оглед на платниот биланс спрема тие земји постои за тоа особен интерес;

2) со кои се постигнува производство од гранките и намените за кои се веќе распишани конкурси и донесени одлуки за одобрувањето на заеми;

3) што се наменети за:

а) производство и заштеда на електрична енергија;

б) производство на јаглен, особено висококалорични видови, за постигнување поголем ефект и за оплеменување на јагленот;

в) производство и преработка на нафта;

г) производство од областа на црната металургија;

д) производство од областа на обоената металургија, а особено за производство на бакар и цинк и за комплексно вадење метали од сировини и индустријски споредни производи;

е) производство на неметали, особено азбест, рамно стакло, цемент, керамика и глина;

ж) производство на машини работилки што служат за модернизирање и унапредување на производството, за производство на градежни и земјоделски машини и материјали за врадување, за изградба на сервиси за одржување на производите на машиноградбата и електроиндустријата, за производство на санитарни технички уреди, апарати врз базата на плин, алат, сите видови окови, одлевки, отковки, вијчени стоки и заковки, фитинзи и арматури, контролни и мерни инструменти и дефицитарни производи на широката потрошувачка од металната и металопреработувачката индустрија;

з) производство на генератори, опрема за автоматизацијата, електрониката и примената на радиоактивни изотопи, за производство на крупна опрема за потребите на електростопанството (трансформатори и сл.) и апарати за домаќинството;

4) производство на сите производи на хемиската индустрија, освен за инвестициите наменети за преработка на пластични маси и за производство на бои и лакови (освен органски бои);

5) производство од областа на индустријата на градежни материјали, индустријата на целулоза и хартија и дрвната индустрија, освен плочи иверици, фурнир и паркет;

6) производство на особено дефицитарни производи на текстилната индустрија, како конфекцијата, доработка и сл.;

7) производство на детски обувки, гумени обувки и вештачка кожа;

8) производство од областа на прехранбената индустрија, освен чоколада и бонбони;

9) собирање, преработка и оплеменување на сите видови отпадници.

5. Кога се набавува увозна опрема на товар на комерцијален кредит за кој дала Банката гаранција, во случаите од точката 1 под 2) и 3) на ова упатство, на Банката однапред ѝ се депонира динарска противвредност од најмалку 40% од вредноста на странските средства за плаќање, односно ако комерцијалниот кредит се обезбеди со срок за исплата над 5 години, на Банката однапред ѝ се депонира 30% од таа вредност, за сите области, гранки и намени што не се опфатени со точ. 4 и 7 на ова упатство.

6. Во случаите од точ. 4 и 5 на ова упатство инвеститорите се должни, покрај плаќањето на депозитот, да положат и динарска противвредност за аванс според условите на договорот со странскиот испорачач, како и динарска противвредност на секоја одделна рата во врска со странскиот комерцијален кредит, и тоа најдоцна на 30 дена пред пристигањето на плаќањето.

Депозитите положени во смисла на точ. 4 и 5 на ова упатство, ќе служат за плаќање на последните рати во врска со странскиот комерцијален кредит, односно ако инвеститорот тие рати веќе ги положил, депозитот ќе му се врати.

7. Ако се набавува увозна опрема на товар на комерцијален кредит за кој Банката дала гаранција во случаите од точката 1 под 2) и 3) на ова упатство, на Банката во сроковите за издавање на мениците во целост ѝ се полага динарската противвредност на странските средства за плаќање, без оглед на условите на странскиот комерцијален кредит, за следните намени во областа на индустријата и рударството:

- 1) за бродоградбата;
- 2) за електроиндустријата, освен за набавка на генератори, опрема за автоматизацијата, електрониката и примената на радиоактивни изотопи, крупна опрема за потребите на електростопанството (трансформатори и сл.) и апарати за домаќинството на кои се применуваат условите од точката 4 на ова упатство;
- 3) за производство на бои и лакови, освен органски бои, на кои се применуваат условите од точката 4 на ова упатство;
- 4) за преработка на пластични маси;
- 5) за производство на вештачки плочи иверици, фурнир и паркет;
- 6) за индустријата на гума, освен за производството на гумени обувки, за кое важат условите од точката 4 на ова упатство;
- 7) за текстилната индустрија, освен на производите од точката 4 на ова упатство;
- 8) за производство на бонбони и чоколада;
- 9) за графичката индустрија и за филмската индустрија;
- 10) за ферментација на тутунот.

Динарска противвредност од претходниот став ќе се полага и за инвестициите во областа на трговијата, угостителството, туризмот, шумарството, при набавката на непроизводствена опрема — механизација и во областа на сообраќајот, освен градскиот, на кој се применуваат условите од точката 5 на ова упатство и на железничкиот и поштенско-телеграфско-телефонскиот, на кој се применуваат условите од точката 8 на ова упатство.

Кога се во прашање поголеми објекти кај кои се подолги сроковите за испорака на опремата, а кои се финансираат под условите од претходните ставови, Банката може да бара динарските плаќања да се вршат во поголеми рати, а во пократок рок.

8. За инвестициите во областа на железничкиот сообраќај и за набавка на опрема за потребите на поштите, телеграфите и телефоните се полага депозит од 10% од вредноста на странските средства за плаќање.

9. Кога се набавува увозна опрема на товар на државни заеми или од сопствени девизни средства на Банката, а во случаите на обезбедување странски средства за плаќање од точката 1 под 2) и 3) на ова упатство, инвеститорот е должен динарската противвредност на странските средства за плаќање да ѝ ги положи на Банката според условите за плаќање на опремата.

10. Во случаите од точката 2 под 3 и 4 на ова упатство полагањето на динарската противвредност на странските средства за плаќање се врши во сроковите за издавање на мениците.

11. Југословенската инвестициона банка може да дава гаранции и за странски комерцијален кредит за увоз на репродукциони материјали за потребите во производството на опрема на стопанските организации на индустријата на метали и преработка на метали, бродоградбата и електроиндустријата. Стопанските организации на кои Банката им дава гаранција за комерцијален кредит за увоз на репродукциони материјали, должни се да обезбедат

динарски средства за плаќање на аванс на странскиот испорачач и во сроковите за издавање на мениците да ѝ ја положат на Банката динарската противвредност на обезбедениот комерцијален кредит.

12. За набавка на увозна опрема Банката може да одобри девизен заем до височината на вредноста на увозната опрема, со трошоците на набавката.

Девизен заем се одобрува само за инвестициите со кои се остварува девизен ефект по пат на извоз. Овој заем се одобрува со срок за исплата до 5 години и со интерес по нормата од 6% годишно.

За производство на сите видови опрема, освен машини, работилки и градежни и земјоделски машини, Банката обезбедува странски средства за плаќање исклучиво по пат на девизен заем. По исклучок, ако производството на опремата наменета за објектите чија изградба односно реконструкција ги задоволува неопходните домашни потреби од опрема, странски средства за плаќање можат да се обезбедат и по пат на давање гаранција за комерцијален кредит, со тоа што Банката според приоритетот на таа опрема ќе ги примени условите од точ. 4 до 7 на ова упатство.

13. Банката може да бара странските средства за плаќање што им ги обезбедила на инвеститорите во смисла на точката 1 под 2) и 3) на ова упатство да ѝ се вратат во странска валута под условите и на начинот од ст. 1 и 2 на претходната точка. Во тој случај Банката ќе му ја врати на инвеститорот положената динарска противвредност.

14. Надворешнотрговските претпријатија и претпријатијата за меѓународно трговско работење што користат комерцијални кредити за кои Банката дава гаранција, а што ѝ ги враќаат овие кредити на Банката во странски средства за плаќање, Банката може да ги ослободи од плаќањето на динарската противвредност.

15. Банката обезбедува странски средства за плаќање:

- 1) ако е инвестицијата во согласност со постојната производствена и инвестициона политика, и
- 2) ако е инвестицијата економски оправдана (обезбедува рентабилитет и служи за производство на дефицитарни производи за кои се обезбелени сировини).

16. Првенство при добивањето на странски средства за плаќање имаат инвеститорите:

- 1) што постигнуваат што поголем рентабилитет во однос на вкупните вложувања и во однос на бараните странски средства за плаќање;
- 2) чии инвестиции остваруваат што поголем девизен ефект во однос на вкупните вложувања, ако се во прашање инвестиции каде задолжително се договара остварување на девизен ефект;
- 3) со чија инвестиција се постигнува производство и заштеда на домашни сировини и репродукциони материјали;
- 4) со чија инвестиција се постигнува производство за кое се потребни што помалку увозни сировини и материјали, особено делови;
- 5) што однапред полагаат што поголем износ на динарска противвредност, а ги исполнуваат предните критериуми.

17. Без оглед на областа, гранката и намената при обезбедувањето на странски средства за плаќање Банката може да ги примени условите од точката 4 односно 5 на ова упатство на инвеститорите:

- 1) чии инвестиции се изградуваат и пуштаат во погон во рок од една година од денот на дефинитивното одобрение на странските средства за плаќање;
- 2) чии инвестиции овозможуваат изградба на нови модерни погони на постојните претпријатија или изградба на мали модерни претпријатија, и тоа

во неразвиени околији и општини во чие инвестирање учествуваат народните републики, особено ако се формираат овие претпријатија врз базата на вишокот на работната сила.

18. Динарската противвредност на увозната отпрема се пресметува врз базата на пресметковниот курс на денот на плаќањето.

19. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр 639

6 јули 1960 година

Белград

Југословенска инвестициона банка

Главна централа

Го заменува
Генералниот директор
Помошник,

Бождар Ињац, с. р.

Претседател
на Управниот одбор,

Хасан Бркиќ, с. р.

521.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53) и членот 1 точка 4 од Уредбата за наплата на придонесот за детската заштита за време на траењето на „Детската недела“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/54), Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ДОПЛАТНА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПОВОД ДЕТСКАТА НЕДЕЛА ВО 1960 ГОДИНА

На 2 октомври 1960 година ќе се пуштат во оптек доплатна поштенска франко и порто марка по повод Детската недела во 1960 година, секоја во вредност од 2 динари.

Сликата на франко марката прикажува според стилизиран цртеж глава на девојче, а на порто марката глава на дете. На двете марки вцртани се уште разни предмети за игра и забава и годината 1960. Под сликата е вцртан натписот „Југославија“ — со латиница на франко марката, а со кирилица на порто марката. Натписот „Дечја недела“ е над сликата, и тоа со кирилица на франко, а со латиница на порто марката. Ознаката на вредноста „2“ е во долниот десен агол на сликата на двете марки. На порто марката под главата на детето стои уште зборот „порто“ — со латиница. Бојата на франко марката е темноцрвена, а на порто марката — сивосина.

Овие марки ќе бидат во продажба и задолжителна употреба како доплатни поштенски марки за време на траењето на Детската недела, од 2 до 8 октомври 1960 година.

Бр. 09-9690/2

8 септември 1960 година

Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,
Првослав Васиљевиќ, с. р.

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевика Марка 9. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Радован Вукановиќ, Улица Краљевика Марка бр. 9. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за определување на граничните места преку кои ќе се врши увоз, провоз и извоз на пратките на растенија по сувоземен и воден пат, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/60, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ МЕСТА ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ УВОЗ, ПРОВОЗ И ИЗВОЗ НА ПРАТКИТЕ НА РАСТЕНИЈА ПО СУВОЗЕМЕН И ВОДЕН ПАТ

Во точката 1 под 2 по зборот: „Риека“ место зборот: „и“ треба да стои записка, а по зборот: „Сплит“ место точка и записка треба да се додадат изоставените зборови: „и Шибеник“.

Од Сојузната управа за заштита на растенијата, Белград, 31 август 1960 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
512. Наредба за регулирање на кредитните работи на извоз на стоки и услуги —	725
513. Наредба за дополнително на Наредбата за утврдување на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации — — — — —	725
514. Извештај на Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Травник — — — — —	726
515. Извештај на Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во изборната околица Брчко — — — — —	726
516. Извештај на Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Димитровград — — — — —	727
517. Извештај на Сојузната изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Нови Сад I — — — — —	727
518. Упатство за примена на Наредбата за давање во 1960 година инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во областа на индустријата и рударството — — — — —	728
519. Упатство за примена на Наредбата за давање во 1960 година инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во областа на индустријата и рударството — во поглед на финансирањето на примената на автоматизацијата, електрониката и радиоактивните изотопи — — — — —	729
520. Упатство за начинот и за условите за обезбедување на странски средства за плаќање за финансирање на инвестициите во 1960 година — — — — —	730
521. Решение за пуштање во оптек доплатна франко и порто марка по повод Детската недела во 1960 година — — — — —	732
Исправка на Наредбата за определување на граничните места преку кои ќе се врши увоз, провоз и извоз на пратките на растенијата по сувоземен и воден пат — —	732